

ВО СОЗОПОЛ СЕ ОДРЖА "ПАРАСТОС ЗА МАКЕДОНИЈА"



кедонија" е само одраз на вистинската ситуација за негувањето на националната свест и инфилтрирањето на одродниците во македонската политика.

"Пред пет години сакав да се разменат територија и население со Албанија, а сега дојдов до нова идеја - определени делови да им подарам на 'голема Албанија' или на 'големо Косово'", истакнува ексмакедонскиот премиер Љубчо Георгиевски во интервју за софискиот весник "Труд".

Во провокативното интервју "Без ампутиција Македонија е осудена на пропаст", Георгиевски оценува дека "со Албанците веќе не може да живее заедно". "Не можам да живеам поради цивилизациски, социјални и религиозни разлики, а не можам да се борам, оти меѓународната заедница е зад тоа. Македонија треба да гледа на ново разграничување, како на спасоносна операција. Ако ја пропуштиме, ќе не стигне судбината на трета албанска држава или Албанците ќе си земат толку колку што ќе посакаат. Катастрофата се приближува, но во Скопје спијат", посочува експремиерот.

Пред извесно време, во

Телитина

Експремиерот Љубчо Георгиевски продолжува со својата "сулуда Донкихотовска мисија". Каде и да е, престојува во странство, особено во Бугарија, тој ја продава територијата на Македонија де на Албанците, де на Бугарите итн. иако сè уште "цица млеко" од неговата родна гротка, односно го храниме на државна сметка и прима солидна пратеничка плата.

Вреди ли да се живее во ваква земја, каде секој може да ја омаловажува македонската национална свест и притоа да ве продава, како да сте роб, а не припадник на македонскиот народ, кој живее во своја татковина!?

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПРОВОКАТОРОТ ЈА МИНА ЦРВЕНАТА ЛИНИЈА!

Неговото провокативно однесување досега не го санкционира владејачката коалиција во Република Македонија, иако во некоја друга нормална држава, на пример, тоа да е Израел, тој веќе ќе беше "киднапиран" и изведен пред суд во Тел Авив. Меѓутоа, неговото горопадно однесување сигурно е поддржано од некои влијателни центри на моќ во Скопје, кои заедно со странските душегрижници, продолжуваат да си играат со нервите на чесните Македонци и со судбината на македонскиот народ. Поради тоа, Георгиевски успешно им одолева на сите политички предизвици и одвреме-навреме ја крева тензијата во земјава, така што нервозата која ја создава со т.н. "парастос за смртта на Ма-

бугарскиот град Созопол, при промоција на неговите две дела, поетската книга "Град" и збирката со есеи "Со лице кон вистината", тој потенцира:

"Од Македонија треба да се одделат Тетово, Дебар и Гостивар, кои се апсолутно албански, а албански се и половина Скопје и Струга".

"Повеќемина Албанци во Македонија и на Косово се исламски фундаменталисти. Со по седум-осум деца тие се главен двигател на дрогата, проституцијата, криминалот, за што не добиваат никаква критика, освен дека тие се добрите, а ние сме лошите. Да не зборувам за екстреман национализам, кој се демонстрира и со оружје. Македонските граѓани секаде каде што се во контакт со Албанците се под постојан притисок. Ако сте биле пред пет години и сега повторно одите во Куманово, Скопје, во Гази Баба, ќе видите со какво темпо се заземаат територии. Затоа следна на удар

ќе биде Македонија", предупредува неказнетиот платеник.

Тој тврди дека во Македонија никој не сака да води дебати на оваа тема, бидејќи политичките елити во земјата сè уште "боледуваат од југословенството и ја саботираат независна Македонија".

"Косовското прашање достигнува кулминација. Сите карти се поставени така што решението ќе донесе нова долгорочна криза на Балканот. Македонија ќе биде прва карта на која некој ќе игра. Мојот песимизам би бил неоснован ако во кратко време Македонија биде примена во ЕУ или во НАТО. Но, нема сериозен знак дека тоа ќе биде наскоро. Европа и НАТО имаат не мала улога во оваа дестабилизација. Иако во 2000 година Македонија беше прва меѓу 24 земји по макрофинансиски критериуми, сега гледате друга држава - на стаклени нозе. Затоа поверојатно е да ни испратат меѓународен управител, гувернер за Македонија, отколку да не примат брзо", додава Георгиевски, кој уште еднаш директно ја провоцира македонската јавност.

Според него, тој направил голема грешка кога по конфликтот во 2001 г. не дозволил "сини шлемови" на ООН да направат тампон меѓу Албанците и Македонците.

"Денес сметам дека тоа беше грешка. Излезе дека мојата грешка била тоа што сум се борел за Македонија и што не сум дозволил да влезат 'сини шлемови' како на Кипар или во БиХ. А тоа ќе беше добро, тогаш ќе изгубевме многу помалку, а ќе се извлечевме", вели провокаторот над провокаторите.